

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 129 год. LXVII

23 септември 2011, петок

Цената на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2862. Одлука за надоместок на трошоците на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија и на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати не се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија.....	3	2867. Одлука за разрешување на член на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	5
2863. Одлука за огласување избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија.....	4	2868. Одлука за разрешување на членови на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	5
2864. Одлука за објавување јавен конкурс за именување претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	4	2869. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици - претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	5
2865. Одлука за објавување јавен конкурс за избор на заменик - директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	4	2870. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	6
2866. Одлука за објавување јавен конкурс за избор на член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер...	5	2871. Одлука за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	7

	Стр.		Стр.
2872. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	11	2883. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на пробна работа, полагање на стручен испит и за начинот на оценување на пробната работа на државните службеници.....	26
2873. Одлука за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците	12	2884. Етички кодекс за државните службеници.....	26
2874. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	12	2885. Правилник за податоците кои треба да ги содржи контактното и надворешното пакување и информациите кои треба да ги содржи упатството за употреба на ветеринарно - медицинскиот препарат (*).....	28
2875. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	13	2886. Правилник за начинот на обновување на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат (*).....	30
2876. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона “ШТИП” и Тарифникот на основачот на ТИРЗ “ШТИП” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Штип”.....	13	2887. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозволата односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за користење на водата, односно дозвола за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела.....	38
2877. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои приредуваат игри на среќа во играчница (казино).....	13	2888. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение со кое барањето за водостопанска согласност се прифаќа или се одбива.....	40
2878. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност.....	15	2889. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад.....	42
2879. Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.....	17	2890. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за испуштање.....	44
2880. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите даватели на услуги брз трансфер на пари.....	20	2891. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на природен гас.....	46
2881. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки работи.....	22	2892. Тарифник на основачот на ТИРЗ “ШТИП” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “ШТИП”.....	46
2882. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација и за начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.....	24	2893. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “ШТИП”.....	46
		2894. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија.....	49
		Огласен дел	1-120

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2862.**

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 86 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 44/11 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 септември 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ НЕ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува надоместок на трошоците на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија и на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати не се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија.

Член 2

Надоместокот на трошоците на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија, во висина од 15 денари по добиен глас, изнесува:

1. ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО), СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ, ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА - ДОМ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНИПАЦИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДА, ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – БДП, ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ – ДСР, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ – ТМРО, НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА, ВМРО - ДП (ВМРО- ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА), ВМРО – ОБЕДИНЕТА ВМРО – ОБ, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА – ВАРДАР – ЕГЕЈ – ПИРИН – ТМОРО – ВЕП, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА И ВМРО МАКЕДОНСКА

440.824 добиени гласа X 15 = 6.612.360 денари;

2. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА (СДСМ), НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА, ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНИПАЦИЈА НА РОМИТЕ, НОВА АЛТЕРНАТИВА, СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ, ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ, ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА РМ И САНЈАЧКА ЛИГА

368.804 добиени гласа X 15 денари = 5.532.060 денари;

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
115.518 добиени гласа X 15 денари = 1.732.770 денари;

4. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ – ДПА
65.922 добиени гласа X 15 денари = 988.830 денари и

5. НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
29.996 добиени гласа X 15 денари = 449.940 денари.

Член 3

Надоместокот на трошоците на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати не се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија, во висина од 15 денари по добиен глас, кои освоиле најмалку 1,5% од вкупниот број гласови од излезните граѓани на ниво на изборна единица изнесува:

1. ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА (ВМРО - НП)
26.935 добиени гласа X 15 денари = 404.025 денари;
2. ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ – ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА

19.958 добиени гласа X 15 денари = 299.370 денари;
3. ЛИБЕРАЛНО – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ЛДП

10.900 добиени гласа X 15 денари = 163.500 денари;
4. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА - ОМ

7.651 добиени гласа X 15 денари = 114.765 денари;
5. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДУА

2.452 добиени гласа X 15 денари = 36.780 денари;
6. СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

242 добиени гласа X 15 денари = 3.630 денари и
7. ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ДОСТОИНСТВО - ППД

74 добиени гласа X 15 денари=1.110 денари.

Член 4

Надоместокот на трошоците од членовите 2 и 3 на оваа одлука се исплатува од Буџетот на Република Македонија, најдоцна во рок од три месеци по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната кампања врз основа на извештајот на Државната изборна комисија за спроведените избори.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3888/1

21 септември 2011 година на Собранието на Република Македонија,

Скопје

Претседател
Трајко Вељаноски, с.р.

2863.

Врз основа на членот 26 ставови (1) и (4) и членот 27 ставови (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 44/11 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 септември 2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател, потпретседател и пет члена на Државната изборна комисија.

2. За претседател, потпретседател и член на Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое ги исполнува условите од членот 27 став (1) од Изборниот законик:

- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија,
- да е дипломиран правник со најмалку осум години работно искуство како правник и
- да не е член на орган на политичка партија.

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од членот 27 став (1) од Изборниот законик и кои поднеле изјава до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 24/11), пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на условите, во оригинал или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од осум дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3889/1 Претседател
21 септември 2011 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2864.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен („Службен весник на Република Македонија“ број 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 септември 2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН**

1. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за именување претседател и шест члена на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

2. За претседател на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен се именува лице кое е државјанин на Република Македонија, дипломиран правник и кое има најмалку шест години работно искуство на управни работи.

За член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен се именува лице кое е државјанин на Република Македонија, има завршено високо образование и кое има најмалку четири години работно искуство на управни работи.

Заинтересираните кандидати треба да имаат поднесено изјава до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 24/11).

3. Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од осум дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3890/1 Претседател
21 септември 2011 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2865.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 37 став 4 и членот 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 103/2008 и 124/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 септември 2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**

1. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на заменик - директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.

2. За заменик - директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има најмалку петгодишно работно искуство во правни работи,
- да е истакнат правник,
- да не е казнет со казна, односно да не му е изречена прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност и

- кое поднело изјава до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 24/11).

3. Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од осум дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3891/1
21 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

2866.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006, 86/2008 и 6/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 септември 2011 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВО-
ТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР**

1. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

2. За член на Комисијата се именува лице државјанин на Република Македонија, со високо образование, пет години работно искуство во областа на информирањето и правните работи, кое не е член на орган на политичка партија.

Заинтересираните кандидати треба да имаат поднесено изјава до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 24/11).

3. Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од осум дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“⁴

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3894/1
21 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

2867.

Врз основа на членот 48-д став 1 алинеја 1 од Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008 и 145/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

1. Од функцијата член на Државната комисија за спречување на корупцијата се разрешува Иљми Селами, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3912/1
22 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

2868.

Врз основа на членот 144 став 8 алинеи 1 и 3 од Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2007, 103/2008, 161/2008 и 145/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИ- ОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО

1. Од членови на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво се разрешуваат:

- Дана Миловановиќ, по лично барање,
- Ардијан Муча, поради неоправдано отсуство повеќе од три седници еднопдруго и
- Реџеп Али Чупи, поради неоправдано отсуство повеќе од три седници еднопдруго.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3914/1
22 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија.

Трајко Вељаноски, с.р.

2869.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ - ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици - претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија, ("Службен весник на Република Македонија" број 94/11 и 103/11) во точката 1 потточка 1. Комисија за уставни прашања под в) за членови, во точката 5 зборовите: "Илија Димовски" се заменуваат со зборовите: "Дарко Димитриески".

Под г) за заменици - членови во точката 1 зборовите: "Илија Китаноски" се заменуваат со зборовите: "Владимир Ѓорчев", а во точката 14 зборовите: „Теута Арифи“ се заменуваат со зборовите: „Хајрие Мисими“.

Во потточката 2. Законодавно-правна комисија под в) за членови во точката 5 зборовите: "Александар Спасеновски" се заменуваат со зборовите: "Дарко Димитриески".

Под г) за заменици - членови, во точката 4 зборовите: "Александар Николоски" се заменуваат со зборовите: "Ванчо Апостолов".

Во потточката 3. Комисија за одбрана и безбедност под б) за заменик - претседател зборовите: "Александар Николоски" се заменуваат со зборовите: "Тони Трајановски".

Во потточката 4. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под в) за членови во точката 10 зборовите: „Теута Арифи“ се заменуваат со зборовите: „Ермира Мехмети“.

Во потточката 5. Комисија за надворешна политика под в) за членови во точката 10 зборовите: „Теута Арифи“ се заменуваат со зборовите: „Ермира Мехмети“.

Во потточката 6. Комисија за европски прашања под в) за членови во точката 11 зборовите „Теута Арифи“ се заменуваат со зборовите „Нецати Јакупи“.

Под г) за заменици - членови во точката 3 зборовите: "Илија Димовски" се заменуваат со зборовите: "Тони Трајановски".

Во потточката 7. Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под в) за членови во точката 4 зборовите: "Александар Спасеновски" се заменуваат со зборовите: "Тони Трајановски".

Во потточката 8. Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање под г) за заменици - членови во точката 4 зборовите: "Александар Спасеновски" се заменуваат со зборовите: "Дарко Димитриески".

Во потточката 10. Комисија за финансирање и буџет под г) за заменици - членови во точката 2 зборовите: "Илија Димовски" се заменуваат со зборовите: "Васил Пишев", а во точката 6 зборовите: „Дешира Име-ри“ се заменуваат со зборовите „Нецати Јакупи“.

Во потточката 11. Комисија за економски прашања под в) за членови во точката 1 зборовите: "Александар Спасеновски" се заменуваат со зборовите: "Васил Пишев".

Во потточката 12. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под г) за заменици - членови во точката 5 зборовите: "Димитар Стевананџија" се заменуваат со зборовите: "Стефче Трпковски".

Во потточката 13. Комисија за транспорт, врски и екологија под г) за заменици - членови во точката 5 зборовите: "Цена Матевска - Дуза" се заменуваат со зборовите: „Тони Трајановски“.

Во потточката 14. Комисија за образование, наука и спорт под в) за членови во точката 4 зборовите: "Илија Димовски" се заменуваат со зборовите: "Диме Мацовски".

Во потточката 15. Комисија за култура в) за членови во точката 5 зборовите: "Александар Спасеновски" се заменуваат со зборовите: "Диме Мацовски".

Во потточката 17. Комисија за труд и социјална политика под в) за членови во точката 11) зборовите: „Бе-хицидун Шехаби“ се заменуваат со зборовите: „Арбен Љабеништа“.

Под г) за заменици - членови во точката 6 зборовите: "Александар Спасеновски" се заменуваат со зборовите: "Васил Пишев".

Во потточката 18. Комисија за локална самоуправа под в) за членови во точката 1 зборовите: "Владимир Ѓорчев" се заменуваат со зборовите: "Васил Пишев", а зборовите: „Михајло Џолонга" се заменуваат со зборовите: „Тони Трајановски“.

Под г) за заменици - членови, во точката 5 зборовите: "Илија Димовски" се заменуваат со зборовите: "Дарко Димитриески", во точката 6 зборовите: "Илија Китаноски" се заменуваат со зборовите: "Диме Мацовски", а во точката 11 зборовите: „Арбен Љабеништа“ се заменуваат со зборовите: „Нецати Јакупи“.

Во потточката 20. Комисија за деловнички и мандатно - имунитетни прашања под г) за заменици - членови во точката 3 зборовите: "Александар Спасеновски" се заменуваат со зборовите: "Диме Мацовски".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3915/1

22 септември 2011 година на Собранието на Република
Скопје

Претседател

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2870.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија, членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и членот 2 точка 7 став 1 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕ-
НУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на

Република Македонија“ број 85/11), во точката II. под а) за членови точка 6 зборовите: „Емилијан Станковиќ“ се заменуваат со зборовите: „Благоја Стојановски“, а во точката 7 зборовите: „Горан Минчев“ се заменуваат со зборовите: „Менде Диневски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3916/1 Претседател
22 септември 2011 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2871.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 18 и 19 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1

Со оваа одлука се основаат пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и се избираат претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави (во натамошниот текст: пратенички групи).

Член 2

Пратеничките групи се основаат заради воспоставување и развивање на билатералната парламентарна соработка на Република Македонија со други парламенти, како и за размена на искуства од парламентарната работа по сите прашања од заеднички интерес на државите.

Член 3

Пратеничките групи ги сочинуваат претседател и шест члена од редот на пратениците на Собранието на Република Македонија, и тоа за:

1. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија

- а) претседател
Менде Диневски,
- б) членови:
 1. Лилјана Кузмановска,
 2. Ана Лашкоска,
 3. Бети Кузмановска,
 4. Талат Џафери,

5. Зиадин Села и
6. Јани Макрадули;
2. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија

- а) претседател
Орхан Ибраими,
- б) членови:
 1. Авдија Пепиќ,
 2. Борислав Стојменов,
 3. Ѓорѓи Коџабашиев,
 4. Ермира Мехмети,
 5. Дивна Јовковска - Ефтимовска,
 6. Митре Велјановски и
 7. Фламуре Демири - Креци;
- 3. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд

- а) претседател
Илија Димовски,
- б) членови:
 1. Милорад Додевски,
 2. Елена Павлова,
 3. Џеват Адеми,
 4. Мерал Узеири - Ферати,
 5. Цветанка Иванова и
 6. Јани Макрадули;
- 4. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија

- а) претседател
Лилјана Поповска,
- б) членови:
 1. Миле Пачемски,
 2. Дешира Имери,
 3. Емилијан Станковиќ,
 4. Тања Томиќ,
 5. Марјанчо Николов и
 6. Талат Џафери;
- 5. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија

- а) претседател
Џеват Адеми,
- б) членови:
 1. Тони Трајановски,
 2. Авдија Пепиќ,
 3. Цена Матевска - Дуза,
 4. Имер Алиу,
 5. Билјана Казанциска и
 6. Миле Андонов;
- 6. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина

- а) претседател
Авдија Пепиќ,
- б) членови:
 1. Цена Матевска Дуза,
 2. Благородна Дулиќ,
 3. Рафет Муминовиќ,
 4. Мевмед Џемаилоски,
 5. Митре Велјаноски и
 6. Сафет Бишевац;

7. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија

а) претседател

Љубисав Иванов - Синго,

б) членови:

1. Васил Пишев,

2. Борислав Стојменов,

3. Гордан Георгиев,

4. Саве Марачков,

5. Изет Зекири и

6. Панче Орцев;

8. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток

а) претседател

Газменд Алији,

б) членови:

1. Бети Кузмановска,

2. Диме Мацовски,

3. Елена Павлова,

4. Хајрије Мисими,

5. Маринела Тушева и

6. Ердоган Сарач;

9. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија

а) претседател

Антонијо Милошоски,

б) членови:

1. Илија Китаноски,

2. Ристо Манчев,

3. Нецати Јакупи,

4. Беким Фазлиу,

5. Сафет Бишевац и

6. Горан Сугарески;

10. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција

а) претседател

Ивон Величковски,

б) членови:

1. Трајчо Димков,

2. Борислав Стојменов,

3. Антонијо Милошоски,

4. Зијадин Села,

5. Драгиша Милетиќ и

6. Саве Марачков;

11. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска

а) претседател

Мерал Узеири - Ферати,

б) членови:

1. Весна Пемова,

2. Ромео Тренов,

3. Миле Пачемски,

4. Арбен Љабеништа,

5. Наташа Савова - Салковска и

6. Панче Орцев;

12. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија

а) претседател

Нада Станчевска,

б) членови:

1. Милорад Додевски,

2. Лилјана Кузмановска,

3. Рецаил Исмаили,

4. Светлана Вучетиќ,

5. Саве Марачков и

6. Мевмед Цемајлоски;

13. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел

а) претседател

Павле Трајанов,

б) членови:

1. Александар Спасеновски,

2. Илија Димовски,

3. Силвана Бонева,

4. Игор Ивановски,

5. Цветанка Иванова,

6. Лилјана Поповска и

7. Горан Мисовски;

14. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

а) претседател

Хајрула Мисини,

б) членови:

1. Веле Георгиевски,

2. Васко Пашовски,

3. Тони Трајановски,

4. Дивна Јовковска - Ефтимовска,

5. Ердоган Сарач и

6. Рецаил Исмаили;

15. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска

а) претседател

Александар Николоски,

б) членови:

1. Весна Пемова,

2. Павле Саздов,

3. Нецати Јакупи,

4. Зијадин Села,

5. Голупчо Ангелов и

6. Панче Орцев;

16. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка

а) претседател

Весна Бендевска,

б) членови:

1. Веле Георгиевски,

2. Дарко Димитриески,

3. Диме Мацовски,

4. Арбен Љабеништа,

5. Голупчо Ангелов и

6. Горан Минчев.

17. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија

а) претседател

Владанка Авировиќ,

б) членови:

1. Ристо Манчев,

2. Владимир Ѓорчев,

3. Лилјана Затурска,

4. Ирфан Деари,

5. Орхан Ибраими,
6. Андреј Петров и
7. Горан Минчев;
18. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија
а) претседател
Емилијан Станковиќ,
б) членови:
1. Милорад Додевски,
2. Надица Танчева Тулиева,
3. Стефче Трпковски,
4. Бехиудин Шехаби,
5. Тања Томиќ и
6. Цветанка Иванова;
19. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада
а) претседател
Игор Ивановски,
б) членови:
1. Александар Николоски,
2. Павле Саздов,
3. Васко Мицевски,
4. Вјолца Мехмети Нуредини,
5. Имер Алиу и
6. Светлана Мазгалоска Вучетиќ;
20. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина
а) претседател
Силвана Бонева,
б) членови:
1. Нада Станчевска,
2. Павле Трајанов,
3. Рафет Муминовиќ,
4. Игор Ивановски,
5. Оливер Спасовски и
6. Менде Диневски;
21. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово
а) претседател
Талат Џафери,
б) членови:
1. Јордан Пачков,
2. Светлана Карапетрова,
3. Трајче Димков,
4. Бежим Фазлиу,
5. Јани Макрадули,
6. Весна Бендевска и
7. Изет Зеќири;
22. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите
а) претседател
Васко Пашовски,
б) членови:
1. Елена Павлова,
2. Сузана Анова,
3. Рафет Муминовиќ,
4. Цветанка Иванова,
5. Соња Мираковска и
6. Самка Ибраимовски;
23. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург

а) претседател
Миле Пачемски,
б) членови:
1. Сузана Анова,
2. Стефче Трпковски,
3. Ирфан Деари,
4. Светлана Мазгалоска - Вучетиќ,
5. Благоја Стојановски и
6. Драгиша Милетиќ;
24. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар
а) претседател
Надица Танчева Тулиева,
б) членови:
1. Ана Лашкоска,
2. Драган Цуклев,
3. Дивна Јовковска - Ефтимовска,
4. Соња Мираковска,
5. Ивон Величковски и
6. Неџати Јакупи.
25. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија
а) претседател
Неџати Јакупи,
б) членови:
1. Дарко Димитриевиќ,
2. Трајчо Димков,
3. Стефче Трпковски,
4. Фламуре Демири - Креци,
5. Самка Ибраимовски и
6. Мевмед Џемајлоски.
26. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
а) претседател
Ермира Мехмети,
б) членови:
1. Илија Димовски,
2. Владимир Горчев,
3. Харалампие Шукаровски,
4. Зијадин Села,
5. Горан Сугарески и
6. Станка Анастасова;
27. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска
а) претседател
Станка Анастасова,
б) членови:
1. Светлана Јакимовска,
2. Лилјана Поповска,
3. Александар Спасеновски,
4. Арбен Љабеништа,
5. Стојко Пауновски и
6. Светлана Мазгалоска Вучетиќ;
28. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република
а) претседател
Ана Павловска - Данева,
б) членови:
1. Марјанчо Тодоровски,
2. Светлана Карапетрова,

3. Илија Китаноски,
4. Сузана Салиу,
5. Борче Ставров и
6. Оливер Спасовски;
29. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија
 - а) претседател
Горги Коцабашиев,
 - б) членови:
 1. Славе Гошев,
 2. Ванчо Апостолов,
 3. Самка Ибраимовски,
 4. Стојко Пауновски,
 5. Маринела Тушева и
 6. Михаило Цолонга;
30. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација
 - а) претседател
Иван Стоилковиќ,
 - б) членови:
 1. Славе Гошев,
 2. Васко Мицевски,
 3. Светлана Карапетрова,
 4. Менде Диневски,
 5. Ана Павлова - Даневска и
 6. Марјанчо Николов;
31. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД
 - а) претседател
Владимир Горчев,
 - б) членови:
 1. Силвана Бонева,
 2. Александар Спасеновски,
 3. Павле Саздов,
 4. Хајрула Мисини,
 5. Имер Алиу,
 6. Горан Мисовски и
 7. Андреј Петров;
32. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република
 - а) претседател
Соња Мираковска,
 - б) членови:
 1. Светлана Карапетрова,
 2. Нада Ципушева,
 3. Сузана Анова,
 4. Хајрије Мисими,
 5. Ердоган Сарач и
 6. Дивна Јовковска Ефтимоска;
33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија
 - а) претседател
Ристо Манчев,
 - б) членови:
 1. Амди Бајрам,
 2. Светлана Јакимовска,
 3. Ирфан Деари,
 4. Орхан Ибраими,
 5. Оливер Спасовски и
 6. Мевмед Цемаилоски;
34. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија

- а) претседател
Драгиша Милетиќ,
- б) членови:
 1. Љубисав Иванов Синго,
 2. Иван Стоилковиќ,
 3. Косана Николиќ - Мазнева,
 4. Илија Китаноски,
 5. Бехиџудин Шехаби,
 6. Стојко Пауновски,
 7. Горан Минчев и
 8. Тања Томик;
35. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција
 - а) претседател
Кенан Хасипи,
 - б) членови:
 1. Амди Бајрам,
 2. Антонијо Милошоски,
 3. Борислав Стојменов,
 4. Бехиџудин Шехаби,
 5. Газменд Алији,
 6. Ердоган Сарач и
 7. Благоја Стојановски;
36. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина
 - а) претседател
Оливер Спасовски,
 - б) членови:
 1. Васил Пишев,
 2. Харалампие Шокаровски,
 3. Лилјана Затурска,
 4. Рафет Муминовски,
 5. Самка Ибраимоски и
 6. Борче Ставров;
37. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија
 - а) претседател
Марјанчо Николов,
 - б) членови:
 1. Малиша Станковиќ,
 2. Михаило Цолонга,
 3. Косана Николиќ Мазнева,
 4. Реџаил Исмaили,
 5. Борче Ставров и
 6. Тања Томик;
38. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска
 - а) претседател
Светлана Јакимовска,
 - б) членови:
 1. Дарко Димитриески,
 2. Нада Ципушева,
 3. Дешира Имери,
 4. Борче Ставров,
 5. Митре Велјаноски и
 6. Билјана Казанска;
39. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република
 - а) претседател
Гордан Георгиев,

- б) членови:
1. Силвана Бонева,
 2. Кенан Хасипи,
 3. Јордан Пачков,
 4. Џеват Адеми,
 5. Бежим Фазлиу и
 6. Тито Петковски;
40. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија
- а) претседател
Реџаил Исмаили,
- б) членови:
1. Димитар Стевананџија,
 2. Владанка Авировиќ,
 3. Малиша Станковиќ,
 4. Бежим Фазлиу,
 5. Билјана Казанџиска и
 6. Ленче Николовска;
41. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска
- а) претседател
Фијат Џаноски,
- б) членови:
1. Благородна Дулиќ,
 2. Кенан Хасипи,
 3. Александар Николоски,
 4. Љубисав Иванов Синго,
 5. Талат Џафери,
 6. Газменд Алиџи и
 7. Весна Бендевска;
42. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора
- а) претседател
Илија Китаноски,
- б) членови:
1. Малиша Станковиќ,
 2. Благородна Дулиќ,
 3. Ермира Мехмети,
 4. Газменд Алиџи,
 5. Рејхан Дурмиши и
 6. Благоја Стојановски;
43. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република
- а) претседател
Рејхан Дурмиши,
- б) членови:
1. Драган Цуклев,
 2. Ванчо Апостолов,
 3. Ромео Тренов,
 4. Сузана Салиу,
 5. Миле Андонов и
 6. Емилијан Станковиќ;
44. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација
- а) претседател
Наташа Савова - Салковска,
- б) членови:
1. Михаило Џолонга,
 2. Веле Ѓорѓиевски,
 3. Јордан Пачков,
 4. Ристо Манчев,

5. Дешира Имери,
6. Мерал Узеири - Ферати и
7. Панче Орцев;
45. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска
- а) претседател
Маринела Тушева,
- б) членови:
1. Косана Николиќ Мазнева,
 2. Владимир Ѓорчев,
 3. Лилјана Затурска,
 4. Андреј Петров,
 5. Изет Зеќири и
 6. Митре Велјаноски и
46. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија
- а) претседател
Борислав Стојменов,
- б) членови:
1. Димитар Стевананџија,
 2. Марјанчо Тодоровски,
 3. Ромео Тренов,
 4. Вјолца Мехмети Нуредини,
 5. Самка Ибраимоски и
 6. Миле Андонов.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3917/1
22 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2872.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 7 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНО-АТЛАНТСКАТА ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)

I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), („Службен весник на Република Македонија“ број 94/11 и 103/11), во точката 1 под в) за заменици - членови на Делегацијата алинеја 1 се додаваат зборовите: „Илија Китаноски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3918/1 Претседател
22 септември 2011 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

2873.

Врз основа на членот 78 став 3 од Уставот на Република Македонија и членот 2 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците ("Службен весник на Република Македонија" број 150/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

I. За членови на Комитетот за односи меѓу заедниците се избираат:

- од редот на пратениците Македонци:

- 1) Силвана Бонева,
- 2) Ѓорѓи Коцабашиев,
- 3) Ристо Манчев,
- 4) Васко Мицевски,
- 5) Цветанка Иванова,
- 6) Оливер Спасовски и
- 7) Менде Диневски,

- од редот на пратениците Албанци:

- 1) Ермира Мехмети,
- 2) Талат Џафери,
- 3) Џеват Адеми,
- 4) Арбен Љабеништа,
- 5) Орхан Ибраими,
- 6) Зијадин Села и
- 7) Изет Зеќири,

- од редот на пратениците Турци, Кенан Хасипи,
- од редот на пратениците Власи, Маринела Тушева,
- од редот на пратениците Роми, Амди Бајрам,
- од редот на пратениците Срби, Иван Стоилковиќ и
- од редот на пратениците Бошњаци, Сафет Бишевац.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3928/1 Претседател
22 септември 2011 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2874.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Во Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари бр.19-2600/1 од 14 јуни 2005 година и бр.19-3059/1 од 23 јуни 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2005 и бр.81/2009 во член 1 став 1 точка 1 се менува и гласи:

„1. Земјиште со вкупна површина од 12.638 м² и тоа:

- земјиште -двор со површина од 11.311 м² и земјиште под објекти :

- објект бр.2 со површина под објект од 641м²,
- објект бр.3 со површина под објект 205м²,
- објект бр.5 со површина под објект од 142м²
- објект бр.10 со површина под објект од 253 м²,
- објект бр.13 со површина под објект од 39 м²,
- објект бр.16 со површина под објект од 31 м²,
- објект бр.17 со површина под објект 16 м²,

лоцирани на КП бр.3967 , КО Крива Паланка , имотен лист бр.1576.“

Точката 8 се менува и гласи:

„-објект (зграда) бр.2

Влез 1-приземје со површина од 233м²,

Влез 2-приземје со површина од 58 м²

Влез 3- приземје со површина од 182 м²

Влез 4- приземје со површина од 119 м²

Влез 5- приземје со површина од 36 м²

Влез 6- приземје со површина од 76м²

- објект (зграда) бр.3

Влез 1-приземје со површина од 147 м²

Влез 2-приземје со површина од 26 м²

- објект (зграда) бр.5

Влез 1-приземје со површина од 53 м²

Влез 2-приземје со површина од 71 м²

- објект (зграда) бр.10

Влез 1 кат 1 со површина од 206 м²

Влез 2-приземје со површина од 166 м² и

- објект (зграда) бр.13

Влез 1-подрум со површина од 30 м²

- објектите бр.16 и 17

лоцирани на КП бр.3967 , КО Крива Паланка , имотен лист бр.1576.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2157/1
13 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Теута Арифи, с.р.**

2875.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи се дава на користење недвижна ствар земјиште со вкупна површина од 5695 м² и тоа: земјиште (двор) со вкупна површина од 5213 м² и земјиште под објект со површина од 482 м², лоцирано на КП бр.5230, КО Дебар, евидентиран на имотен лист бр. 1 сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2672/1
13 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Теута Арифџи**, с.р.

2876.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ШТИП” И ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ШТИП” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ШТИП”****Член 1**

Со ова одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Штип” и Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Штип” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Штип” број 02-647/3 и 02-647/4 од 2.9.2011 година, усвоени од УО на Дирекцијата на технолошки индустриски развојни зони, на седницата одржана на 2.9.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4660/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**2877.**

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/08, 57/10 и 35/11), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ПРИРЕДУВААТ ИГРИ НА СРЕКА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО)****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои приредуваат игри на среќа во играчница (казино) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/11), во член 2 став 1 алинејата 13 се менува и гласи:

„-Во колона 13- под „Име и презиме“ се запишува името и презимето на овластеното лице на приредувачот на игри на среќа во играчница (казино).“

Алинеите 14 и 15 се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Нумерираниот регистар од став 1 на овој член на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Прилогот „Нумериран регистар за субјектите кои приредуваат игри на среќа во играчница (казино)“ се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-28473/1
7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог

[illegible]

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ

2878.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр.04/08, 57/10 и 35/11), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ БРОКЕРСКИ КУЌИ И БАНКИ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 19/11), во член 2 став 1 алинејата 10 се менува и гласи:

„Во колона 10 – под „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на ополномоштеното лице“ се запишува името, презимето и ЕМБГ кога ополномоштеното физичко лице е резидент или број за идентификација кога ополномоштеното физичко лице е нерезидент;“.

Алинејата 11 се брише.

Алинејата 20 се менува и гласи:

„Во колона 20 – под „Име и презиме “ се запишува името и презимето на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот.“

Алинејата 21 се брише.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Нумерираниот регистар од став 1 на овој член на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Прилогот „Нумериран регистар за брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност“ се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-28474/1

7 септември 2011 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

[illegible]

потпис на овластеното лице или друго лице
со овластување да го потпишува регистарот

2879.

Врз основа на член 46-а став 2 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр.04/08, 57/10 и 35/11), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР ОД СТРАНА НА УПРАВАТА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата).

Член 2

Налогот за вршење надзор (во понатамошниот текст: налогот) се печати на хартија во бела боја со формат А4, на образец кој е даден во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

Налогот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- на предната страна:

- 1) број на налогот;
- 2) датум на налогот;
- 3) видот на надзорот;
- 4) назив на субјектот;
- 5) седиште на субјектот;
- 4) предмет на надзор;
- 5) период на надзорот;
- 6) датум на отпочнување на надзорот (ден, месец и година);
- 7) место на извршување на надзорот;
- 8) име и презиме на инспекторот/ите кој/и го врши/ат надзорот;
- 9) дали надзорот се спроведува со или без претходно известување на субјектот;
- 10) потпис на директорот на Управата;
- 11) потпис на одговорното лице, датум на прием и место за печат на субјектот и
- 12) место за печат на Управата;

- на задната страна од налогот е отпечатен текст на одредбите од прописите кои се однесуваат на правата и обврските на субјектот на надзорот.

Налогот се изготвува во два идентични примероци од кои по еден за субјектот и за Управата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-28475/1

7 септември 2011 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Прилог број 1

Број _____

Датум _____

Врз основа на член 3 став 2 алинеја 11 и член 4 став 5 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/08, бр. 57/10 и бр.35/11) директорот на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам го донесе следниот

Н А Л О Г
за вршење надзор

Да се изврши _____ инспекциски надзор на субјектот _____ со седиште на _____.

Предмет на надзорот е _____.

Периодот на надзорот е од _____ до _____ година.

Датум на отпочнување на надзорот (ден, месец и година) _____.

Место на извршување на надзорот: _____.

Име и презиме на инспекторот/ите кој/и го врши/ат надзорот:

_____.

Надзорот се спроведува _____ (со/без) претходно известување на субјектот.

Примил,

Директор,

Одговорно лице на субјектот

М.П.

(потпис и дата на прием)

М.П.

**ПРАВА И ОБВРСКИ НА СУБЈЕКТОТ НА НАДЗОРОТ
СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010 и 161/2010)**

Општа обврска на субјектот на надзорот

Член 27

Субјектот на надзорот е должен да постапи по барањето, односно наредбата на инспекторот.

**Обврска на субјектот на надзорот
во постапката на инспекцискиот надзор**

Член 28

- (1) Субјектот на надзорот е должен на инспекторот да му овозможи непречено вршење на инспекцискиот надзор, да стави на увид исправи и податоци кои се потребни за вршење на надзорот.
- (2) Субјектот на надзорот е должен на инспекторот да му ги обезбеди условите неопходни за непречена работа и утврдување на фактичката состојба.
- (3) Субјектот на надзорот е должен на инспекторот да му овозможи во определениот рок пристап до просториите, производите, документите или кое било друго средство кое е предмет на инспекцискиот надзор.
- (4) Субјектот на надзорот кај кој се врши инспекцискиот надзор е должен по писмено барање на инспекторот да го прекине работењето за време на инспекцискиот надзор, доколку инспекторот на друг начин не може да го изврши надзорот и да ја утврди фактичката состојба.
- (5) Инспекторот може од субјектот на надзорот да побара да изврши некоја активност во инспекциската постапка поради целосно утврдување на фактичката состојба и да определи рок за извршување на таа активност.
- (6) Субјектот на надзорот е должен по писмено барање на инспекторот, во рокот определен со барањето, на инспекторот да му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на инспекцискиот надзор.

Права на субјектот на надзорот во постапката на инспекциски надзор

Член 29

- (1) Субјектот на надзорот има право да дава изјави на записник и забелешки во однос на законитоста на постапката на инспекцискиот надзор, односот на инспекторот или точноста на утврдената фактичка состојба, со образложение за причините за тоа.
- (2) Субјектот на надзорот има право да одбие да го потпише записникот, ако не се согласува со фактите кои се наведени во записникот или ако му е оневозможено правото од ставот (1) на овој член.
- (3) Одбивањето да се потпише записникот не го спречува натамошното водење на постапката на инспекцискиот надзор

2880.

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр.04/08, 57/10 и 35/11), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ БРЗ
ТРАНСФЕР НА ПАРИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите даватели на услуги брз трансфер на пари („Службен весник на Република Македонија” бр. 2/11), во член 2 став 1 во алинеите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 зборовите „во денарска противвредност“ се бришат.

Алинејата 16 се менува и гласи:

„Во колона 16 под „Име и презиме“ се запишува името и презимето на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот кај субјектот кој во рамките на своето занимање и професија врши брз трансфер на пари.“

Алинеите 17 и 18 се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Нумерираниот регистар од став 1 на овој член на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Прилогот „Нумериран регистар за даватели на услуги брз трансфер на пари (БТП)“ се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-28476/1
7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог

[illegible]

попис на овластеното лице или друго лице
се овластување да го потпишува регистарот

2881.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр.4/08, 57/10 и 35/11), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 02/11), во член 2 став 1 алинејата 16 се менува и гласи:

„–Во колона 16 – под „Име и презиме “ се запишува името и презимето на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот. “

Алинеја 17 се брише.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Нумерираниот регистар од став 1 на овој член на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Прилогот „Нумериран регистар за субјекти кои вршат менувачко работење“ се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-28477/1
7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

Прилог

[illegible]

потпис на овластеното лице или друго лице
со овластување да го потпишува регистарот

2882.

Врз основа на член 48-а ставови 2 и 9 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/08, 57/10 и 35/11), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА

Член 2

На физичкото лице или субјектот кое се повикува на едукација му се врачува покана за едукација.

Поканата за едукација од став 1 на овој член се изготвува на образец од хартија во бела боја со формат А4, која е дадена во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

Поканата за едукација од став 1 на овој член содржи:

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- број на поканата за едукација и
- датум на поканата за едукација.

1.Податоци за физичкото лице кое се повикува на едукација:

- име и презиме на лицето;
- работно место на кое е распореден кај субјектот и
- контакт телефон или електронска пошта.

2.Податоци за субјектот:

- назив и седиште.

3.Предмет на едукација во смисла на член 48-а став 1 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;

4.Забелешка;

5.Време, датум и место каде ќе се спроведе едукација;

- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува на едукација;

- име, презиме и потпис на инспекторот;

- место за печат;

- место и датум на прием на поканата.

Во поканата од став (2) на овој член е содржана и напомена дека согласно одредбите на член 48-а став 5 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата не се јави на едукација во закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА

Член 3

Поканата за едукација се врачува на лицето, односно субјектот при вршењето на инспекцискиот надзор, кога се констатирани неправилности во работењето.

Инспекторот на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: инспектор) обезбедува доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата за едукација.

Едукацијата се спроведува во просториите на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата) или во просториите на субјектот над кој се спроведува едукацијата.

Едукацијата ја врши инспекторот кој ја утврдил потребата од истата, врз основа на констатираните неправилности во работењето.

Едукацијата може да се спроведе на еден од следните начини:

- а) презентации во печатена или електронска форма;
- б) презентирање преку составување на обрасци или
- в) тековно објавување на едукативни материјали од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам во печатена или електронска форма (списанија, брошури или медиуми).

Во случај на оправдани причини, доколку инспекторот не е во можност да ја изврши едукацијата, директорот на Управата ќе определи друго лице вработено во Управата за спроведување на едукацијата.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 4

Евиденцијата за спроведената едукација се води во електронска форма од страна на Управата.

Евиденцијата за спроведената едукација содржи:

- реден број;
- број и датум на поканата за едукација;
- датум и место на едукацијата;
- учесник на едукацијата;
- име и презиме на инспекторот, односно вработениот кој ја извршил едукацијата;
- предмет на едукација во смисла на член 48-а став 1 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;
- број и датум на записник врз основа на кој се врши едукацијата и
- забелешка.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-28478/1

7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Прилог број 1

Република Македонија

Министерство за финансии

Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Број _____

Датум : _____

ПОКАНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈА

1.Податоци за лицето кое се повикува на едукација:

Име и презиме _____.

Работно место на кое е распореден кај субјектот _____.

Контакт телефон или електронска пошта _____.

2.Податоци за субјектот:

Назив и седиште _____.

3.Предмет на едукација во смисла на член 48 –а став 1 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам:

_____.

4.Забелешка: _____.

5.Време, датум и место на едукација: _____.

лице кое се повикува на едукација
(име, презиме и потпис)инспектор,
(име, презиме и потпис)

МП.

Место и датум на прием на поканата:

Напомена: Согласно член 48-а став 5 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, доколку лицето или субјектот не се јават на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****2883.**

Врз основа на член 17 - к став (6) од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА РАБОТА,
ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРОБНАТА РАБОТА
НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на спроведување на пробна работа, полагање на стручен испит и за начинот на оценување на пробната работа на државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/11), во членот 4, ставот (3) се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-3328/1
19 септември 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

2884.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 06/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, на ден 19.9. 2011 година, донесе

**ЕТИЧКИ КОДЕКС
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ****Општа одредба****Член 1**

(1) Со овој кодекс се уредува начинот на однесувањето и работењето на државните службеници, со цел да се обезбеди примена и почитување на принципите на законитост, професионален интегритет, ефикасност, ефективност и посветеност при вршењето на нивните службени должности.

(2) Државниот службеник се придржува кон одредбите на овој кодекс.

(3) За постапување спротивно на одредбите утврдени со овој кодекс, државниот службеник одговара дисциплински.

Основни принципи**Член 2**

(1) Државниот службеник ја извршува службената должност во согласност со Уставот, закон и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

(2) При вршењето на работите, државниот службеник го остварува исклучиво јавниот интерес.

(3) Државниот службеник постапува еднакво со физичките и правните лица при вршењето на службената должност.

(4) Државниот службеник ги извршува работите на високо професионално ниво, кое постојано го надградува.

(5) Државниот службеник работите ги врши совесно, едноставно, ефикасно и ефективно, навремено и во интерес на физичките и правните лица.

(6) Државниот службеник води сметка, остварувањето на правата на физичките и правните лица да не биде на штета на други странки, ниту во спротивност со јавните интереси утврдени со закон.

(7) Државниот службеник нема да се ангажира во какви било активности што се спротивни на правилното вршење на неговите службени должности и ќе стори сè, да ги избегне ситуациите и однесувањата што можат да наштетат на интересот или угледот на органот во кој е вработен или на државната администрација во целина.

(8) При контактите со физичките и правните лица, државниот службеник се однесува на начин кој овозможува да се воспостават односи на заемна доверба и соработка.

(9) Во односите со физичките и правните лица, државниот службеник покажува разбирање, љубезност, пристојност и најголема можна волја да помогне, притоа не попречувајќи го остварувањето на нивните права и интереси.

(10) Државниот службеник, кога ја остварува својата службена должност, во непосреден контакт со физички и правни лица, се однесува одговорно, внимателно, љубезно, смирено, општи и соопштува информации на едноставен и разбирлив јазик, одговара на поставени прашања, прима поднесоци и укажува на можните нивни недостатоци, и ги упатува каде ќе ги остварат своите права и интереси).

Непристрасност**Член 3**

(1) Државниот службеник при извршувањето на службените задачи нема да се раководи од пристрасност за остварување на определени резултати.

(2) При донесувањето на конкретни одлуки и при решавањето за правата и интересите на физичките и правните лица, државниот службеник нема да се раководи од погрешна, неправилна или неразумна оценка на фактичката ситуација заради предрасуди, остварување на неговите желби за напредување во кариерата, конфликт на интереси, заплашеност или закани од претпоставените државни службеници, функционерот кој раководи со органот во кој е вработен државниот службеник или лицата кои се засегнати со одлуката или решението.

(3) При вршењето на службената должност, државниот службеник еднакво постапува со физичките и правните лица кои доаѓаат во контакт со органот во кој тој е вработен. За таа цел, тој нема да одбие да даде услуга на едно лице која редовно им се дава на други лица, ниту ќе му даде услуга на едно лице која редовно не им се дава на други лица.

(4) Државниот службеник не предизвикува со намера штета на физички и правни лица. Напротив, тој обезбедува остварување на нивните права и интереси.

Самостојност во решавањето**Член 4**

(1) Државниот службеник самостојно донесува одлуки засновани на објективно утврдување на факти и околности и врз основа на така утврдени факти и околности врши примена на законите и прописите во конкретен случај.

(2) Државниот службеник се придржува и ја применува соодветната постапка при вршењето на службените задачи од негова надлежност, при што особено тре-

ба да одбие секаков притисок во вршењето на неговите службени задачи, вклучувајќи го и притисокот кој се врши од страна на неговите претпоставени раководители.

Злоупотреба на овластувањата и статусот на државен службеник

Член 5

(1) Државниот службеник не ги користи предностите што произлегуваат од неговиот статус на државен службеник, ниту информациите со кои се стекнал при извршување на неговата службена должност заради остварување на негова лична корист. Државниот службеник избегнува секаков конфликт на интереси, како и ситуациите кои би можеле да доведат до сомневање за постоење конфликт на интереси.

(2) Државниот службеник не нуди, ниту пак да обезбедува било какви предности, кои по било кој основ би биле поврзани со неговиот статус во државната администрација.

(3) Државниот службеник свесно и со намера не ја доведува во заблуда јавноста или другите државни службеници.

(4) Државниот службеник одбива да постапува спротивно на закон, како и на начин кој претставува можност за злоупотреба на неговиот статус, ако физичките и правните лица за чии права и должности решава побараат од него тоа да го направи.

Пријавување

Член 6

(1) Државниот службеник поднесува пријава до надлежен орган утврден со закон кога смета дека од него се бара да постапи спротивно на одредбите од овој кодекс.

(2) Државниот службеник го известува органот од став (1) на овој член, и кога смета дека постои повреда на одредбите на овој кодекс од страна на други државни службеници.

(3) Државниот службеник е должен да пријави, до надлежните органи, секое сомнение или постоење на докази за незаконско или противправно работење поврзано со државната служба.

(4) Државниот службеник кој пријавил сомнение или докази од став (3) на овој член, врз реална и разумна основа, како и со чесни намери, не може да биде повикан на одговорност за извршеното пријавување.

Транспарентност на информациите

Член 7

(1) Државниот службеник ја обезбедува потребната тајност и соодветната заштита за информацијата што ја дознал како причина на неговата положба во државната администрација.

(2) Државниот службеник ќе го олесни пристапот на физичките и правните лица до информациите треба да ги добијат заради остварување на нивните права и интереси како и ќе им даде можност да дадат оценка за квалитетот на добиената услуга.

(3) Државниот службеник нема да одбие да даде податоци или информации на физичките и правните лица, доколку давањето на податоците е пропишано со закон.

Политичка активност

Член 8

(1) Државниот службеник ги извршува службени должности и зацртаната политика на органот во кој е вработен на политички неутрален начин, не навлегувајќи во вредносно преиспитување на политичката исправност на зацртаната политика.

(2) Државниот службеник нема да го застапува или изразува своето политичко уверување во вршењето на службените задачи.

(3) Државниот службеник нема да врши политичка активност со која може да се поткопа довербата на граѓаните во неговата способност да ги извршува службените должности на непристрасен и објективен начин.

(4) Државниот службеник во односите со физичките и правните лица, како и во односите со другите државни службеници, нема да ја споменува, истакнува или посредно да ја стави до знаење неговата припадност кон одредена политичка партија.

(5) Државниот службеник, нема да презема активности со кои ќе ги обврзе другите државни службеници, или лица без статус на државен службеник во органот во кој тој е вработен, да се придружат кон одредена политичка партија, ниту ќе ги поттикне да го сторат тоа ветувајќи им напредок во кариерата.

Конфликт на интереси

Член 9

(1) Државниот службеник при извршување на службените задачи, ги почитува принципите за спречување на судир на интереси.

(2) Државниот службеник нема да дозволи да дојде до конфликт на неговиот личен финансиски интерес со јавниот интерес, кој интерес произлегува од неговиот статус на државен службеник.

(3) Финансискиот интерес, вклучува било каква корист за државниот службеник, за неговото семејство, роднините, пријателите, за физички и правни лица со кои има или имал деловни врски.

(4) Државниот службеник, нема да прифати соработка, физички и/или правни лица кои имаат, или имале економски интерес од одлуките или активностите на органот во кој тој бил вработен во последните три години.

Подароци и друг вид корист

Член 10

(1) Државниот службеник, не бара, ниту да прима, за себе или за други лица, подароци, услуги, помош или друга корист, од било кое лице, која корист би можела да влијае, или да се смета дека ќе може да влијае на донесување на одлуки во негова надлежност, и со кои дејствија може да се доведе во прашање професионалното извршување на доверената службена работа.

(2) Државниот службеник не прима подарок или благодарност што би можеле да се сметаат како награда за извршена работа која преставува и е дел од негова службена должност.

Заштита и економично користење на државните средства

Член 11

(1) Државниот службеник ги вложува сите напори за да обезбеди максимално ефективно, ефикасно и економично управување и користење на материјалните средства, опремата и предметите што му се доверени во вршењето на службената должност.

(2) Државниот службеник презема соодветни мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети и отстранување на можностите за предизвикување на материјална штета во органот во кој е вработен.

Однесување во службата

Член 12

(1) Државниот службеник, освен од оправдани причини, нема да го одлага или да го доверува, на други државни службеници вршењето на неговата службена

должност или донесувањето одлуки кои се негова одговорност, при што ќе се почитува хронолошкиот ред на приемот на поднесените барања.

(2) Државниот службеник нема да одбие вршење на службени задачи од работното место на кое е распореден, ниту да одбие наредби на непосредно претпоставениот државен службеник, освен во случаи пропишани со закон.

(3) Почитувајќи го работното време, државниот службеник, советува соодветно време и енергија на извршувањето на службената должност и ги сведува на минимум отсуствата од своето работно место, освен во случај на неопходност.

(4) Државниот службеник нема да ги користи за приватни цели предметите или опремата кои му се доверени на располагање за остварување на службените цели. Освен во случаи на крајна нужда, државниот службеник, нема да ги користи службените телефони или информатичката опрема за лични потреби, како и нема да превезува лица со службено возило, а кои лица не се вработени во државната служба.

(5) Државниот службеник пристојно ќе се однесува кон другите државни службеници, како и кон другите вработени во органите на државната служба.

(6) Државниот службеник посветува соодветно внимание на начинот на неговото облекување, со цел, да не предизвика впечаток на непристојност или нарушување на угледот на органот во кој е вработен.

Однесување во приватниот живот

Член 13

(1) Државниот службеник ќе избегнува активност и однесување во приватниот живот со кои може да се намали довербата на јавноста во државната служба.

(2) Државниот службеник ќе избегнува дејства или активности кои се во конфликт со законските или етичките норми и кои би можеле да бидат причина за негова лична уцена во врска со вршењето на службените задачи.

Односи со јавноста

Член 14

(1) Државниот службеник во остварувањето на службената должност секогаш е отворен за комуникација со јавноста.

(2) Државниот службеник ќе се воздржува од давање јавни изјави што се штетни за угледот на органот во кој е вработен или на државната служба во целина, притоа без да се наруши остварувањето на неговото право на јавно изразување на мислење.

(3) Во комуникацијата со јавноста државниот службеник користи јасен и разбирлив јазик.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој кодекс, престанува да важи Етичкиот кодекс на државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/02, 16/04 и 48/07).

Завршна одредба

Член 16

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-3328/2
19 септември 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2885.

Врз основа на член 24 став (2) и член 25 став (8) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ КОНТАКТНОТО И НАДВОРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИОТ ПРЕПАРАТ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат податоците кои треба да ги содржи контактното и надворешното пакување и информациите кои треба да ги содржи упатството за употреба на ветеринарно-медицинскиот препарат.

Член 2

(1) Контактното и надворешното пакување на ветеринарно-медицинскиот препарат треба да ги содржат најмалку следните податоци:

1) име на ветеринарно-медицинскиот препарат пропратено со неговата сила и фармацевтска форма. Вообичаеното име се наведува доколку ветеринарно-медицинскиот препарат содржи само една активна супстанција и нејзиното име е иновативно име;

2) содржина на активните супстанции изразени квалитативно и квантитативно на единица доза или во согласност со начинот на дозирање за определена маса или волумен, со користење на вообичаените имиња;

3) серискиот број на производителот;

4) бројот на одобрението за ставање во промет;

5) име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет и/или на претставникот на носителот на одобрението за ставање во промет;

6) видовите на животни за кои е наменет ветеринарно-медицинскиот препарат, начин, и доколку е неопходно фреквенција на примена, како и празно место на кое ќе треба да се наведе препишаната доза;

7) каренцата на ветеринарно-медицинскиот препарат, дури и доколку не постои, во случај на ветеринарно-медицински препарати што се даваат на животни наменети за исхрана на луѓе, за сите односни видови и за различни односни производи (месо и јастиви кланични отпадоци, јајца, млеко, мед);

8) датум на истекување на рокот на траење, кој треба да биде јасно наведен;

9) посебни предупредувања за чување, доколку се потребни;

10) посебни мерки на предупредување при отстранување на неупотребениот ветеринарно-медицински препарат или отпадни материјали добиени од медицинските препарати, доколку постојат и упатување на сите соодветни постоечки собирни системи;

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082); изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година (32004L0028); изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК (32009L0009); изменета и дополнета со Регулацијата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година (32009L0053); изменета и дополнета со Регулацијата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година (32009R0596).

11) мерки за посебна претпазливост и други предупредувања кои треба да се во согласност со член 25 став (5) од Законот за ветеринарно-медицински препарати (*1), доколку постојат; и

12) текст: „Само за примена на животни“ или, во случај кога ветеринарно-медицинските препарати се издаваат на рецепт во согласност со член 47 од Законот за ветеринарно-медицински препарати, текстот „Само за примена на животни - се издава само од доктор по ветеринарна медицина“.

(2) Фармацевтската форма и содржините по маса, волумен или број на единици-доза се наведуваат само на надворешното пакување.

(3) Одредбите од Секција А на Дел I од Наслов I на Прилогот II или Секција А на Дел I од Наслов II на Прилогот II од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет (*2) се применуваат за податоците од став (1) точка 2) на овој член, доколку се однесуваат на квалитативниот и квантитативниот состав на ветеринарно-медицинските препарати во однос на активните супстанции.

(4) Податоците од став (1) точки 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) од овој член се наведуваат на надворешното пакување и контактното пакување (контејнерот) на ветеринарно-медицинскиот препарат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(5) Во случај кога ветеринарно-медицинскиот препарат е одобрен за ставање во промет со признавање на централизираното одобрение во Европската Унија во согласност со член 17 од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет, може да се наведат и дополнителни податоци за дистрибуција, поседување, продажба и неопходни предупредувања, во согласност со Законот за ветеринарно-медицински препарати.

(6) Дополнителните податоци за дистрибуција, поседување, продажба и неопходните предупредувања од став (5) на овој член се наведуваат во посебно означен простор во правоаголна форма со ивици обоени во сина боја, со цел да се одвојат од податоците наведени во став (1) од овој член.

Член 3

(1) Во случај кога ветеринарно-медицинскиот препарат е пакуван во ампули, податоците од член 3 став (1) од овој правилник се наведуваат на надворешното пакување.

(2) На контактното пакување кај ампулите од став (1) на овој член се наведуваат следните податоци:

- 1) име на ветеринарно-медицинскиот препарат;
- 2) количината на активни супстанции;
- 3) начин на примена;
- 4) сериски број на производителот;
- 5) рок на траење; и
- 6) текстот „Само за примена на животни“.

(3) На мали контактни пакувања со единечна доза, различни од ампули, на кои е невозможно да се истакнат податоците од став (2) на овој член, само на надворешното пакување се применуваат одредбите од член 3 став (1), (2) и (3) на овој правилник.

(4) Податоците од став (2) алинеја 3 и 6 на овој член се наведуваат на надворешното и контактното пакување на ветеринарно-медицинските препарати на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 4

Доколку ветеринарно-медицинскиот препарат нема надворешно пакување, сите податоци што треба да се наведат на ова пакување согласно со член 3 и 4 на овој правилник се наведуваат на контактното пакување.

Член 5

(1) Упатството за употреба на ветеринарно-медицинскиот препарат се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(2) Упатството за употреба од став (1) на овој член треба да ги содржи најмалку следните информации:

1) име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет и/или на претставникот на носителот на одобрението за ставање во промет;

2) име на ветеринарно-медицинскиот препарат пропратено со неговата сила и фармацевтска форма. Вобичаеното име се наведува доколку ветеринарно-медицинскиот препарат содржи само една активна супстанција и нејзиното име е иновативно име. Се наведува листа од имиња на ветеринарно-медицински препарати одобрени под идентични и/или различни имиња во секоја земја членка доколку ветеринарно-медицинските препарати се одобрени со меѓусебно признавање во согласност со член 16 од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет;

3) терапевтски индикации;

4) контраиндикации и несакани дејства, доколку овие поединости се неопходни за употреба на ветеринарно-медицинскиот препарат;

5) видовите на животни за кои што е наменет ветеринарно-медицинскиот препарат, дозирање за секој поединечен вид, начин и фреквенција на примена и препорака за правилна употреба, доколку е неопходно;

6) каренцата на препарат, дури и доколку не постои, во случај на ветеринарно-медицински препарати што се даваат на животни наменети за исхрана за луѓе;

7) посебни предупредувања за чување, доколку се потребни;

8) мерки за посебна претпазливост и други предупредувања кои треба да се во согласност со член 25 став (5) од Законот за ветеринарно-медицински препарати (*1), доколку постојат; и

9) посебни предупредувања за отстранување на неупотребениот медицински препарат или отпадни материјали од медицински препарати, доколку постојат.

Член 6

(1) По исклучок на член 5 став (2) на овој правилник, на ознаката на пакувањето и доколку е применливо, во упатството за употреба на хомеопатските ветеринарно-медицински препарати кои ги исполнуваат условите од член 13 став (1) од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет (*3), се наведуваат зборовите „хомеопатски ветеринарно-медицински препарат без докажани терапевтски индикации“, како и следните податоци:

1) научното име на материјалот или материјалите проследено со степенот на разрежувањето при што се користат ознаки на фармакопеејата во согласност со дефиницијата за хомеопатски ветеринарно-медицински препарати дадена во член 4 од Законот за ветеринарно-медицински препарати (*4). Доколку хомеопатскиот ветеринарно-медицински препарат е составен од повеќе од еден материјал, на ознаката на пакувањето како дополнување на научното име на материјалите може да се наведе иновативното име;

2) име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет и, доколку е соодветно, на производителот;

3) начин на примена на препаратот, и доколку е неопходно, се наведува и фреквенција на примена;

4) датум на истекување на рокот на траење, кој треба да биде јасно наведен (месец, година);

5) фармацевтска форма;

6) содржини на продажните форми на презентација;

7) посебни предупредувања за чување, доколку се потребни;

8) целни видови;

9) посебно предупредување за медицинскиот препарат, доколку е неопходно;

10) серискиот број на производителот; и

11) регистарски број.

(2) Без да е во спротивност со став (1) од овој член, хомеопатските ветеринарно-медицински препарати се означуваат на пакувањето во согласност со одредбите од овој правилник и се идентификуваат со назначување на пакувањето со читливи букви „хомеопатски медицински препарат за ветеринарна употреба“.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за податоците што треба да ги содржи упатството за употреба на лековите што се употребуваат во ветерината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/07).

Член 8

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-1713/7
20 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

(*1) член 25 став (5) од Законот за ветеринарно-медицински препарати е усогласен со член 26(1) од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082);

(*2) Секција А на Дел 1 од Наслов I или II на Прилогот II од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет е усогласена со Дел I, А од Анекс I од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082);

(*3) член 13 став (1) од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет е усогласен со член 17(1) од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082);

(*4) член 4 од Законот за ветеринарно-медицински препарати е усогласен со член I став 1 точка 8. од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082);

2886.

Врз основа на член 27 став (6) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОБНОВУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВETERИНАРНО- МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на обновување на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат.

Член 2

(1) Поимите дефинирани со Законот за ветеринарно-медицински препарати се применуваат и во овој правилник.

(2) Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) „ЕМЕА“ е Европска Медицинска Агенција која е одговорна за усогласување на постојните научни потенцијали ставени на располагање на земјите членки за евалуација, надзор и фармаколошка внимателност на медицинските препарати.

2) „Земја членка“ е секоја земја членка на Европската Унија.

3) „Трета земја“ се сите земји освен Република Македонија и земјите членки на Европската Унија.

Член 3

(1) Заради обновување на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, носителот на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат кон барањето за обновување доставува:

1) пропратно писмо;

2) консолидирана листа на документи и податоци од аспект на квалитетот, безбедноста и ефикасноста на ветеринарно-медицинскиот препарат, вклучително и сите промени воведени од денот на издавање на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат;

3) доказ за извршена уплата на надоместокот во согласност со националните одредби за висината на надоместоци кои се наплаќаат за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарати;

4) решение за запишување на носителот на одобрението за ставање во промет како правно лице во Централен регистар на Република Македонија; и

5) копија од одобрението за ставање во промет за односниот ветеринарно-медицински препарат издадено од Агенцијата за храна и ветеринарство.

(2) Носителот на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат поднесува едно барање за обновување за секое одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат.

Член 4

(1) Барањето за обновување на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат од член 3 став (1) на овој правилник се состои од пет меѓусебно поврзани страни во А4 формат на хартија во бела боја.

* Со овој правилник се врши усогласување со Упатството за обновување на одобрението за ставање во промет со меѓусебно признавање и децентрализирана постапка, издадено од Европската Комисија во Правилата кои ги регулираат медицинските препарати во Европската Заедница, Волумен 6Ц, бр. ENTR/F2/KK D(2006) од 01.02.2006 година.

(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи следните податоци:

- 1) дел 1: Општи податоци
 - 2) дел 2: Податоци за обновување на одобрението за ставање во промет
 - 3) дел 3: Збирен извештај, означување и/или упатство за употреба
 - 4) дел 4: Одобренија на ветеринарно-медицински препарати во други земји и
 - 5) дел 5: Изјава и потпис
- (3) Барањето од став (1) на овој член е дадено во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Консолидираната листа на документи и податоци во согласност со член 3 став (2) точка 2) од овој правилник кои ги поднесува носителот на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат ги содржи следните податоци:

1) Ажурирана листа на административни податоци дадени во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет, Прилог II Наслов I Дел I Секција A и Наслов II Дел I Секција A(*1);

2) Листа на одобрени форми на презентации на препаратот за кој се бара обновување на одобрението, дадена во табела;

3) Листа на сите места на производство и контрола на активната супстанција и крајниот препарат вклучително и поединечните активности за секое место;

4) Податоци за следните одговорни лица:

- Квалификувано лице одговорно за ветеринарна фармаколошка внимателност;

- Контакт лице кое ја има сета одговорност за недостатоците на препаратот и негово повлекување од промет;

- Контакт лице на носителот на одобрението за ставање во промет или неговиот овластен претставник; и

- Одговорно лице за производство.

5) Листа на земји членки и трети земји каде препаратот е ставен во промет, листа на одобрени форми на презентации на препаратот за секоја земја поединечно и датум на ставање во промет;

6) Хронолошка листа на сите промени и екстензии, последователни мерки и конкретни обврски поднесени по датумот на одобрувањето или последното обновување на одобрението со наведување на целта, статусот, датумот на поднесување и датумот на донесување на одлуката;

7) Ревидирана листа на сите последователни мерки и конкретни обврски, вклучително и потпишано писмо на обрзаност, доколку е применливо;

8) Важечки збирен извештај за карактеристиките на препаратот (SPC), означувањето и упатството за употреба и предложените текстови за збирниот извештај за карактеристиките на препаратот, означувањето и упатството за употреба, земајќи ги во предвид забелешките утврдени од страна на експертот. Сите предложени промени треба да се нагласат во збирниот извештај за карактеристиките на препаратот, означувањето и упатството за употреба;

9) Периодичен извештај за безбедноста на препаратот (PSUR) и/или Дополнение на периодичен извештај за безбедноста на препаратот (Summary Bridging Report), доколку е применливо изготвени согласно прописите за ветеринарна фармаколошка внимателност или во согласност со Правилата кои ги регулираат медицинските препарати во Европската Унија, Волумен 9;

10) Експертски извештај за квалитет потпишан од експертот и пропратен со неговата биографија (Curriculum Vitae);

11) Клинички експертски извештај/Експертски извештај за безбедност потпишан од експертот и пропратен со неговото Curriculum Vitae;

12) Извештај или доколку е соодветно, сертификат за добра производна пракса од надлежниот орган на земја членка кој ја спровел инспекциската контрола на местата на производство (не постар од 3 години), или во случај на објекти за производство на ветеринарно-медицински препарати кои не се наоѓаат на територијата на Република Македонија и Европската Унија, листа на инспекциски контроли за добра производна пракса, извршени од страна на надлежен орган на трета земја пропратени со соодветен сертификат за добра производна пракса и

13) Изјава за важечкиот статус на TCE со ажурирани Сертификати на соодветност, доколку е применливо.

(2) Покрај податоците од став (1) на овој член, согласно член 33 став (1) точка г) од Законот за ветеринарно-медицински препарати, се доставуваат и следните изјави во кои се наведува дека сите активни супстанции што производителите ги имаат наведено во барањето, се произведени во согласност со деталните упатства за добра производствена пракса за почетни материјали, и тоа:

1) изјава од страна на квалификувано лице од секој од носителите на одобрението за производство наведени во барањето каде што активната супстанција се користи како почетен материјал, или

2) изјава од страна на квалификувано лице на носителот(ите) на одобрението за производство наведен(и) во барањето кое е одговорно за пуштање на серијата во промет.

(3) Документите и податоците од ставовите (1) и (2) на овој член се доставуваат во оригинал и превод на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 6

Во експертските извештаи од членовите 7 и 8 од овој правилник се наведуваат ризикот и бенефитот кои ги нуди ветеринарно-медицинскиот препарат врз основа на искуството стекнато од датумот на добивање на одобрението, вклучувајќи го и ризикот по луѓето. Експертскиот извештај се однесува на квалитетот, безбедноста и ефикасноста на ветеринарно-медицинскиот препарат и вклучува завршен извештај за односот ризик-бенефит.

Член 7

Експертскиот извештај за квалитет од член 5 став (1) точка 10) од овој правилник треба да содржи изјава со која се потврдува усогласеноста со одредбите од член 26 став (3) од Законот за ветеринарно-медицински препарати. Извештајот треба да потврди дека се направени сите промени кои се однесуваат на квалитетот на препаратот врз основа на доставените барања за промени и дека препаратот е во согласност со важечките монографи на Европската фармакопеја и упатствата за квалитет на ветеринарно-медицински препарати публикувани од ЕМЕА. Извештајот треба да ги опфати важечките одобрени спецификации за активната супстанција и крајниот препарат вклучително и квалитативниот и квантитативниот состав на активната супстанција(и) и ексципиентот(ите).

Член 8

(1) Експертскиот извештај од член 5 став (1) точка 10) од овој правилник е потребен за да може препаратот безбедно да се обнови по истекот на петгодишниот период на неограничено време, или секоја постапка којашто е препорачана или иницирана, треба да се конкретизира и оправда.

(2) Со експертскиот извештај од став (1) на овој член треба да се потврди дека препаратот останува ефикасен.

(3) Експертот треба да обезбеди дека оцената на ризикот-бенефит е соодветно и навремено ажурирана, земајќи ги предвид сите релевантни информации, или по пат на одобрување на извештајот во рамките на периодичниот извештај за безбедноста на препаратот (PSUR) или преку соодветно дополнување во рамките на експертскиот извештај.

(4) Експертот во експертскиот извештај треба да потврди дека носителот на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат ја известува Агенцијата за храна и ветеринарство за сите дополнителни податоци (на пр. резултати од клинички испитувања) кои се важни за одредување на соодносот меѓу ризикот и бенефитот за односниот препарат.

(5) Експертот во експертскиот извештај треба да упати и кон ризиците од било какви несакани ефекти во однос на животната средина.

(6) Експертскиот извештај треба да биде пропатен со фармаколошко мислење изработено од страна на Националната референтна лабораторија на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(7) По исклучок на став (6) од овој член, за ветеринарно-медицинските препарати одобрени со признавање на централизираното одобрение во Европската Унија согласно член 17 од Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет не е потребно фармаколошко мислење изработено од страна на Националната референтна лабораторија на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 9

(1) Комисијата за ветеринарно-медицински препарати го разгледува барањето од член 3 на овој правилник во рок 30 дена од денот на негово поднесување и утврдува дали барањето е поднесено во согласност со овој правилник и Законот за ветеринарно-медицински препарати.

(2) Доколку барањето не е потполно, Комисијата за ветеринарно-медицински препарати го известува подносителот на барањето дека истото треба да се дополни во следните 30 дена.

(3) Одлуката за обновување на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат се донесува во рок од најмногу 90 дена по поднесување на валидно барање.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр. 13-2281/4
9 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

**БАРАЊЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА
ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТ****ДЕЛ 1: ОПШТИ ПОДАТОЦИ**

Име на ветеринарно-медицинскиот препарат во Република Македонија (кирилична и латинична транскрипција):

Активна(и) супстанција(и):

Фармакотерапевтска класификација (Група и АТЦ вет шифра (ATC vet code)):

Фармацевтска(и) форма(и) и силина(и):

Начин/рута на примена:

Целни видови:

Број(еви) на одобрение:

Име и адреса на носителот на одобрението:

Име и адреса на претставник на носителот на одобрението за ставање во промет:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Референци на подносителот:

Дали препаратот се наоѓа во промет во Република Македонија?

Да ☐ Не ☐

Доколку се наоѓа, наведете го датумот на ставање во промет:

Датум на првично одобрување во Република Македонија:

Датум на истекување на постоечкото одобрение во Република Македонија:

Предлог датум за обновување на одобрението:

ДЕЛ 2: ПОДАТОЦИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ**1. Носител на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат****1.1. Предлог носител на одобрението:**

Име:

Адреса:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

Дали носителот на одобрението за ставање во промет на препаратот е идентичен со постоечкиот носител?

Да ☐ Не ☐**1.2. Лице/ Компанија ополномоштено/а од подносителот на барањето**

Име/Име на компанијата:

Адреса:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

1.3. Одговорно лице за ветеринарна фармаколошка внимателност

Име и квалификација:

Компанија:

Адреса:

24 часа телефон:

Факс:

E-Mail:

2. ОДОБРЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ**2.1. Одобрен производител(и) одговорен за производство и контрола на серии на препарати** (како што е наведено во упатството за употреба и означувањето, доколку постои):

Компанија:

Адреса:

Земја:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

Други производители одговорни за производство на серии на препарати наведете ги во полето во ист редослед како и во точка 2.1.

Одобрен број за производство:**Контакт лице за недостатоците на препаратот и негово повлекување од промет:**

Име:

Адреса:

Земја:

24 часа телефон:

Факс:

E-Mail:

2.2. Производител(и) на ветеринарно-медицинскиот препарат и место(а) на производство:

Име:

Компанија:

Адреса:

Земја:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

Други производители наведете ги во полето во ист редослед како и во точка 2.2.

Одобрен број за производство:**Одговорно лице за производство:**

Име и квалификација:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

2.3. Производител(и) на активната супстанција(и)

Компанија:

Адреса:

Земја:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

Други производители на активните супстанции наведете ги во полето во ист редослед како и во точка 2.3.

2.4. Квалитативен и квантитативен состав на активната/ите супстанции/ја и ексципиентот/ите: (За ветеринарно-медицински препарати кои добиле одобрение за ставање во промет во согласност со член 17 од Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет, составот треба да се поднесе поединечно во табела, како дел од Квалитативниот Експертски Извештај).

Име на активната
супстанција(и)*

Количина

Единица Мерка

Референца (пр. монограф
на европска фармакопеја)Име на
ексципиентот(ите)*

Количина

Единица Мерка

Референца (пр. монограф
на европска фармакопеја)

*(се наведува само едно име по следниов приоритет: вообичаено име (INN), европска фармакопеја, национална фармакопеја, вообичаено употребувано име, научно име)

Податоци за активната супстанција или ексципиентите додадени во вишок се наведуваат само со нивното име:

активната супстанција(и):

активната супстанција(и):

ДЕЛ 3: ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ, ОЗНАЧУВАЊЕ И/ИЛИ УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

(Доколку променетите податоци за Збирниот извештај за особините на ветеринарно-медицинскиот препарат, означувањето и/или упатството за употреба ги вклучуваат заклучоците изнесени од експертот, прецизирајте го постоечкиот и предложениот текст, со подвлекување или обојување на променетиот текст. Податоците може да се достават и како поединечен документ приложен кон ова барање)

ПОСТОЕЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕПАРАТОТ**ПРЕДЛОГ ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕПАРАТОТ****ДЕЛ 4: ОДОБРЕНИЈА НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ ВО ДРУГИ ЗЕМЈИ**

Земја:

Датум на одобрување:

Име на препаратот:

Број на одобрението за ставање во промет:

Земја:

Датум на одобрување:

Име на препаратот:

Број на одобрението за ставање во промет:

Земја:

Датум на одобрување:

Име на препаратот:

Број на одобрението за ставање во промет:

Земја:

Датум на одобрување:

Име на препаратот:

Број на одобрението за ставање во промет:

Земја:

Датум на одобрување:

Име на препаратот:

Број на одобрението за ставање во промет:

Земја:

Датум на одобрување:

Име на препаратот:

Број на одобрението за ставање во промет:

Земја:

Датум на одобрување:

Име на препаратот:

Број на одобрението за ставање во промет:

ДЕЛ 5: ИЗЈАВА И ПОТПИС

Јас долупотпишаниот, го поднесувам ова барање со цел да го обновам одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат. Изјавувам дека квалитетот на препаратот од аспект на начинот на производство и контрола е редовно ажуриран со постапка на одобрување на промените земајќи го предвид научниот и техничкиот напредок во согласност со член 26 став (3) од Законот за ветеринарно-медицински препарати. Препаратот е во согласност со постоечките напатствија за квалитет. Потврдувам дека не се извршени измени на поединостите на ветеринарно-медицинскиот препарат, освен оние кои се одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Извршена уплата на трошоци ☐

Подносител _____

Статус (Звање) _____

Име во печатни букви _____

Датум _____

Претставник на носителот на одобрението
(доколу е потребно)

Статус (Звање) _____

Име во печатни букви _____

Датум _____

(*1) Прилог II Наслов I Дел I Секција A и Наслов II Дел I Секција A од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет е усогласена со Анекс I Наслов I Дел I, A и Наслов II Дел I, A од Директивата 2001/82/EK на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082);

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**2887.**

Врз основа на член 40 став (4) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДАТА, ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА ВАДЕЊЕ ПЕСОК, ЧАКАЛ И КАМЕН ОД КОРИТАТА И БРЕГОВИТЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДНИ ТЕЛА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозволата односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за користење на водата, односно дозвола за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела, во рокот утврден со член 40 став (1) од Законот за водите.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за користење на водата односно дозвола за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-7075/9
14 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

До: Писарницата на министерот за животна средина и просторно планирање

Број _____

Датум _____

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за издавање на дозвола за користење на водата
односно дозвола за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на
површинските водни тела

(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице – подносител на барањето)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице – подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, министерот за животна средина и просторно планирање, во рокот
утврден во член 40 став (6) од Законот за водите, да постапи по барањето за
издавање на дозвола за користење на водата односно дозвола за вадење
песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела,
_____ поднесено под број _____ на ден
_____ до _____, чија копија се доставува во
прилог.

Подносител на барање

2888.

Врз основа на член 178 став (5) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08,06/09,161/09,83/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ
БАРАЊЕТО ЗА ВОДОСТОПАНСКА СОГЛАСНОСТ СЕ ПРИФАЌА ИЛИ СЕ ОДБИВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение со кое барањето за водостопанска согласност се прифаќа или се одбива, во рокот утврден со член 178 став (1) од Законот за водите.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение со кое барањето за водостопанска согласност се прифаќа или се одбива“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-7075/9
14 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

До: Писарницата на министерот за животна средина и просторно планирање
Скопје

Број _____

Датум _____

Б А Р А Њ Е
заради недонесување на решение со кое барањето за водостопанска
согласност се прифаќа или се одбива

(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице – подносител на барање)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице – подносител на барање)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, министерот за животна средина и просторно планирање, во рокот утврден во член 178 став (7) од Законот за водите да постапи по барањето за донесување на решение со кое барањето за водостопанска согласност се прифаќа или се одбива поднесено под број _____ на ден _____ до _____, чија копија се доставува во прилог.

Подносител на барање

2889.

Врз основа на член 32-г став (3) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 71/04,107/07,102/08,143/08,124/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад, во рокот утврден со член 32-г став (1) од Законот за управување со отпад.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-7075/9
14 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

До Писарницата на министерот за животна средина и просторно планирање

Број _____
Датум _____

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад

(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице – подносител на барање)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице – подносител на барање)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, министерот за животна средина и просторно планирање, во рокот утврден во член 32-г став (5) од Законот за управување со отпад, да постапи по барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад, поднесено под број _____ на ден _____ до _____, чија копија се доставува во прилог.

Подносител на барање

2890.

Врз основа на член 82 став (5) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО
НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА
ИСПУШТАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за испуштање, во рокот утврден со член 82 став (1) од Законот за водите.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за испуштање“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник.

Образецот од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-7075/9
14 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

До Писарницата на министерот за животна средина и просторно планирање
Скопје

Број _____
Датум _____

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за издавање на дозвола за испуштање

(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице – подносител на барање)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице – подносител на барање)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, министерот за животна средина и просторно планирање, во рокот утврден во член 82 став (7) од Законот за водите, да постапи по барањето за издавање на дозвола за испуштање, поднесено под број _____ на ден _____ до _____, чија копија се доставува во прилог.

Подносител на барање

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2891.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа член 22 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“, бр.16/11) и член 9 од Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на природен гас („Службен весник на Република Македонија“, бр. 49/07), на седницата одржана на 20.09.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ НА ПРИРОДЕН ГАС

1. Друштвото за производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје се стекнува со својство квалификуван потрошувач на природен гас.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.10. 2011 година.

УП1 Бр. 11-54
20 септември 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

2892.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Штип“, на ден 02.09.2011 година го донесе следниот

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ШТИП” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ШТИП”

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Штип” - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над спроведувањето на мерите за противпожарна заштита	3,10 МКД/м²
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот на Царинската управа за задолжителна евиденција. Наплата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Штип” - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземат возилата кои корисниците во зоната ги користат во сезонските редовни активности т.е. за истите е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ “Штип” од страна на ДТИРЗ	500,00 по запис
3.	Мерење на вага на возило	350,00
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ “Штип”	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	250,00 годишно
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	250,00 годишно
4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	600,00 годишно
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	600,00 годишно
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник	600,00 годишно
4.8	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	600,00 годишно

II

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Надоместоците за услугите од Дел I точки 1. и 4. од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата, а надоместоците на услугите од Дел I точки 2. и 3. од овој тарифник се наплатуваат авансно на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Штип” од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Штип” од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Член 2

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, истиот ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, а ќе се применува од 1 Септември 2012 година.

Бр. 02-647/4
2 септември 2011 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на УО,
Миле Стојановски, с.р.

2893.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Штип“, на ден 2.9.2011 година ги донесе, следните

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ШТИП”

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона Штип, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ „Штип“, за вршење дејност од страна на корисниците

како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие Правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ Штип, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ „Штип“ за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти МРС која корисникот е должен сам да ја инсталира.

4. Искористената вода и потрошениот гас, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

5. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закупувачот месечен надоместок согласно Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисници донесен од страна на основачот, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу оснивачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за ТИРЗ и согласно член 34 од Законот за ТИРЗ, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;

- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;

- обезбедување на границите на зоната;

- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на Решение за работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно тековниот „Тарифник на Оснивачот за надоместоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ Штип“.

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. Фазна изградба на просторот.

По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ.

Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.

Закупувачот- корисник ќе ги изгради сите потребни времени влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонира кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела / износ :

- | | |
|---|------------------------|
| - 2.500м ² или помалку | - 500.000,00 денари. |
| - 2.500м ² до 5.000м ² | - 800.000,00 денари. |
| - 5.000м ² до 10.000м ² | - 1.200.000,00 денари. |
| - 10.000м ² и повеќе | - 1.500.000,00 денари. |

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела / износ :

За сите големини 500.000,00 денари.

4.1 Депозитот е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2 Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со Основачот;

д. За време на работните и неработните часови Закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и услужни дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупродуктите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

2. Во ТИРЗ „Штип“ корисникот може да врши и:

а) Складирање на стоки за свои потреби;

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона “Штип” не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материји кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;
- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);
- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие Правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони“ и „Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од задолжителната евиденција и пропишаниот образец од записот на задолжителната евиденција во технолошко индустриска развојна зона“. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2007).

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие Правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-647/3
2 септември 2011 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на УО,
Миле Стојановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 2894.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕ- МЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВО- ТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1984/6
14 септември 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло која подлежи на зголемено ниво на официјални контроли на определените места на влез во Република Македонија

Храна за животни и храна од неживотинско потекло (предвидена употреба)	CN код ¹	Земја на потекло	Опасност	Фреквенција на физички проверки и проверки на идентитет изразени во проценти (%)
Кикирики, во мешунка Кикирики, излупени Путер од кикирики Кикирики, приготвени или чувани на друг начин (Храна за	1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11 10; 2008 11 96; 2008 11 98;	Аргентина (AR)	Афлатоксини	10

животни и храна)				
Лешници (со лушпа или излупени) (Храна за животни и храна)	0802 21 00; 0802 22 00	Азербејџан (AZ)	Афлатоксини	10
Свежа бамија (Храна)	ex 0709 90 90	Индија (IN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ²	10
Кикирики, во мешунка Кикирики, излупени Путер од кикирики Кикирики, приготвени или чувани на друг начин (Храна за животни и храна)	1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11 10; 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98;	Бразил (BR)	Афлатоксини	10
Сушени тестенини (Храна)	ex 1902	Кина (CN)	Алуминиум	10
Семки од мешунки (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) Горчлива лубеница (Momordica charantia) Долгнавеста тиква (Lagenaria siceraria) Пиперки (Capsicum spp.) Модар патлиџан (Храна - свежа, изладен или замрзнат зеленчук)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00; ex 0709 90 90; ex 0710 80 95; ex 0709 90 90; ex 0710 80 95; 0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59; 0709 30 00; ex 0710 80 95	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ³	50
Кикирики, во мешунка Кикирики, излупени	1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11 10	Гана (GH)	Афлатоксини	50

Путер од кикирики (Храна за животни и храна)				
Листови од кориандер Босилек (сладок) (Храна – свежи тревки)	ex 0709 90 90; ex 1211 90 85	Таиланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁴	20
Семки од мешунки (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) Модар патлиџан Зелки (Храна – свеж, оладен или замрзнат зеленчук)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00; 0709 30 00; ex 0710 80 95; 0704; ex 0710 80 95	Таиланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁴	50
Листови од кари (Bergera/ Murraya koenigii) (Храна – свежи тревки)	ex 1211 90 85	Индија (IN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁵	10
Листови од кориандер Босилек (сладок) Нане (Храна – свежи тревки)	ex 0709 90 90; ex 1211 90 85; ex 1211 90 85	Таиланд (TH)	Салмонела ⁶	10
Портокали (свежи или сушени) Праски Калинки Јагоди Зелена боранија (Храна – свежо овошје и зеленчук)	0805 10 20; 0805 10 80; 0809 30 90; ex 0810 90 95; 0810 10 00;	Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁷	10

	ex 0708 20 00			
Слатки пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) Патлиџани (Храна – свеж, оладен или замрзнат зеленчук)	0709 60 10; 0710 80 51; 0702 00 00; 0710 80 70	Турција (TR)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁸	10
Свежа чили пиперка (<i>Capsicum spp.</i>) (Храна)	ex 0709 60 10; ex 0710 80 51; ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	Таиланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁹	10
Листови чај (црн и зелен) (Храна)	0902	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ¹⁰	10
Свеж цитрон (Храна)	ex 0805 40 00	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ¹¹	20
Пиперки (<i>Capsicum spp.</i>) (Храна – свежа, оладена или замрзната)	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ¹²	
Чили пиперка (<i>Capsicum annuum</i>), цела Чили пиперка (<i>Capsicum annuum</i>),	ex 0904 20 10; ex 0904 20 90;	Индија (IN)	Афлатоксини	50

толчена или мелена Производи од чили (кари) Морско оревче (Myristica fragrans) Мускатно оревче (Myristica fragrans) Ѓумбир (Zingiber officinale) Curcuma longa (куркума) (Храна – сушени зачини)	0910 91 05; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00			
Кикирики, во мешунка Кикирики, излупени Путер од кикирики Кикирики, приготвени или чувани на друг начин (Храна за животни и храна)	1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11 10; 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98	Индија (IN)	Афлатоксини	20
Адитиви во храна за животни и предмешавини (Храна за животни)	ex 2309	Индија (IN)	Кадмиум и олово	10
Љубеница (egusi, Citrullus lanatus) семки или деривати (Храна)	ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	Нигерија (NG)	Афлатоксини	50
Чили пиперка (Capsicum annum), цела Чили пиперка (Capsicum annum), толчена или мелена (Храна – сушени зачини)	ex 0904 20 10; ex 0904 20 90	Перу (PE)	Афлатоксини и Охратоксин А	10
Суво грозје (винско овошје) (Храна)	0806 20	Узбекистан (UZ)	Охратоксин А	50
Кикирики, во мешунка Кикирики, излупени Путер од	1202 10 90; 1202 20 00;	Јужна Африка (ZA)	Афлатоксини	10

кикирики Кикирики, приготвени или чувани на друг начин (Храна за животни и храна)	2008 11 10; 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
Чили (Capsicum annuum) толчено или мелено Производи од чили (кари) Curcuma longa (куркума) (Храна – сушени зачини) Црвено палмино масло (Храна)	ex 0904 20 90; 0910 91 05; 0910 30 00; ex 1511 10 90	Сите трети земји	Судан бои (Судан бои се однесува на следните хемиски супстанции: - Судан (CAS број 842-07-9); - Судан (CAS број 3118-97-6); - Судан (CAS број 85-86-9); - Светло црвена, или Судан IV (CAS број 85-83-6).	10

¹ Кадешто само некои производи под некој CN код се бара да бидат прегледани и не постојат никакви подподелби под код во номенклатурата на добрата, CN кодот е означен со „ex“ (на пример, ex 1006 30: само Басмати ориз за директна човечка употреба е вклучен).

² Кај некои резидуи на: ацефат, метамидофос, триазофос, ендосулфан, монокротофос.

³ Кај некои резидуи на: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифоз, CS₂ (дитиокарбамати), дијафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприл, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

⁴ Кај некои резидуи на: ацефат, карбарил, карбендазин, карбофуран, хлорпирифос, хлорпирифоз-метил, диметоат, етион, малатион, металаксил, метамидофос, метомил, монокротофос, ометоат, профенофос, протиофос, квиналфос, триадимефон, триазофос, дикротофос, EPN, трифорин.

⁵ Кај некои резидуи на: триазофос, оксидеметон-метил, хлорпирифос, ацетамиприд, тиаметоксам, клоотианидин, метамидофос, ацефат, пропаргит, монокротофос.

⁶ Референтен метод EN ISO 6579 или метод валидиран во однос на него, како што е пропишано во член 5 од Регулативата 2073/2005 на Европската Комисија.

⁷ Кај некои резидуи на: карбендазин, цифлутрин, ципродинил, диазинон, диметоат, етион, фенитротион, фенпроатрин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-циалотрин, метиокарб, метомил, ометоат, оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

⁸ Кај некои резидуи на: метонил, оксамил, карбендазим, клофентезин, дијафентиурон, диметоат, форметанат, малатион, процимидон, тетрадифон, тиофанат-метил.

⁹ Кај некои резидуи на: карбофуран, метомил, ометоат, диметоат, триазофос, малатион, профенофос, протиофос, етион, карбендазин, трифорин, процимидон, форметанат.

¹⁰ Кај некои резидуи на: бупрофезин; имидаклоприд; фенвалерат и есфенвалерат (сума од RS и SR изомери); профенофос; трифлуралин; триазофос; триадимефон и триадименол (сума од триадимефон и триадименол), куперметрин (куперметрин вклучувајќи други микстури на конституирачки изомери (сума од изомери)).

¹¹ Кај некои резидуи на: триазофос, триадимефон и триадименол (сума од триадимефон и триадименол), паратион-метил, фентоат.

¹² Кај некои резидуи на: карбофуран (сума), хлорпирифос, киперметрин (сума), кипроконазол, дикофол (сума), дифеноконазол, динотефуран, етион, флусилазол, фолпет, прохлорас, профенофос, пропиконазол, тифанат-метил и трифорин.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

